

Службен гласник

на Општина Валандово

Број 4

21 Април 2022, четврток



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на Општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово 1
2. **Одлука** за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово 1
3. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на финансиска помош на Љубица Атанасова од Валандово, редовен студент во петта година на Медицински факултет во Скопје, за учество на научен конгрес ISCOMS (Internacional Student Congress of Medical Sciences) во Гронинген, Холандија 2
4. **Одлука** за одобрување на финансиска помош на Љубица Атанасова од Валандово, редовен студент во петта година на Медицински факултет во Скопје, за учество на научен конгрес ISCOMS (Internacional Student Congress of Medical Sciences) во Гронинген, Холандија 2
5. **Решение** за објавување на Одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 29-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово 2
6. **Одлука** за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 29-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли Валандово 2
7. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2022 година до 31.03.2022 година 3
8. **Заклучок** за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2022 година до 31.03.2022 година 3
9. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година 3

10. **Заклучок** за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година 3

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 21.04.2022 година.

Бр.09-408/2
21.04.2022 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на РМ“ бр. 62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 39/16, 53/16, 71/16 и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/20), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на десеттата редовна седница, одржана на ден 21.04.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Валандово, за време на Велигденските празници (22, 23 и 24.04.2022 година), **ГО ПРОДОЛЖУВА** работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, за два часа.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/4
21.04.2022 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на финансиска помош на Љубица Атанасова од Валандово, редовен студент во петта година на Медицински факултет во Скопје, за учество на научен конгрес ISCOMS (Internacional Student Congress of Medical Sciences) во Гронинген, Холандија

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиска помош на Љубица Атанасова од Валандово, редовен студент во петта година на Медицински факултет во Скопје, за учество на научен конгрес ISCOMS (Internacional Student Congress of Medical Sciences) во Гронинген, Холандија, што Советот на Општина Валандово ја донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 21.04.2022 година.

Бр.09-408/3
21.04.2022 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 21.04.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на финансиска помош на Љубица Атанасова од Валандово, студент во петта година при медицинскиот факултет во Скопје за учество на научен конгрес ISCOMS (International Student Congress of Medical Sciences) во Гронинген, Холандија

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово, се одобруваат средства во нето износ од 30.000,00 денари, на Љубица Атанасова од Валандово, студент во петта година при медицинскиот факултет во Скопје, за учество на научен конгрес ISCOMS (International Student Congress of Medical Sciences) во Гронинген, Холандија.

Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од Програма АО-Совет на општина, подставка 413110 тековни резерви-разновидни расходи, на сметка на Љубица Атанасова бр.210501666306207 депонент НЛБ Банка АД Скопје.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/5
21.04.2022 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 29-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 29-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 21.04.2022 година.

Бр.09-408/4
21.04.2022 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 21.04.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 29-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2022 година, се одобруваат средства во износ од 200.000,00 денари, финансиска поддршка на организаторот на Меѓународниот фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово за покривање на трошоците на 29-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма K4 - културни манифестации и творештво,

подставка 464990 - други трансфери, на сметка на барателот.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/6 Совет на Општина Валандово
21.04.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Валандово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал 01.01.2022 година
до 31.03.2022 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2022 година до 31.03.2022 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 30.03.2022 година.

Бр.09-408/5 Градоначалник
21.04.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница, одржана на ден 21.04.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на општина Валандово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал 01.01.2022 година до 31.03.2022
година

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2022 година до 31.03.2022 година, на вкупно остварени приходи од 49.753.266,00 денари, односно 21.26% од планираните приходи и на извршени расходи од 46.317.237,00 денари, односно 19,79 % од планираните расходи.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/2 Совет на Општина Валандово
21.04.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на
Годишниот извештај за реализација на Програмата за
развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 30.03.2022 година.

Бр.09-408/6 Градоначалник
21.04.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 65 став 1 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24 /21 и 174/21), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница, одржана на ден 21.04.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај за реализација на
Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за
2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/3 Совет на Општина Валандово
21.04.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков